



Почитувани родители, старатели


Дневните активности се прилагодени на домашните услови, односно планот е поедноставен. Можете да користете и други активности, односно истите да ги прилагодете според можностите и интересот на децата.

Воспитниот тим на ЈОУДГ „Орце Николов,, во однос на предвидените активности подготвен е да Ви помогне со совети секој работен ден од 9 до 12 часот преку вибер групите кои веќе ги користите со вашите вочпитувачки и негователки.


Ви посакуваме да поминете забавно и едукативно време со Вашите деца. Доколку сакате може да ни праќате слики или видеа од реализираните активности кои ќе ги објавиме на официјалната web страна на градинката.

Датум:	23.03.2020
Тема:	Ден на лицата со Даунов синдром (21 март)
Дневна активност:	Чорапи во боја – Шарените чорапи
Цел на активноста:	<p>Преку оваа тема децата се едуцираат да се прифатат какви што се, а потоа да ги прифатат другите без оглед на нивните ограничувања, различности и потреби, да сфатат дека секој човек е уникатен на свој начин и дека треба да се однесуваме еднакво кон сите без оглед на различностите.</p> <p>Шарените чорапи се симбол на подигање на свеста кај луѓето кон лицата со Даунов синдром. Оваа кампања за шарените чорапи има за цел да ги охрабри луѓето да зборуваат за разликите, на прв план вклучувањето и прифаќањето на лицата со Даунов синдром.</p>



Возрасна група: 5-6 години

Стандард:	<p>Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства</p> <p>Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите</p> <p>Детето демонстрира знење на броење и бројки</p> <p>Детето може да ги забележи и почитува различностите и сличностите кај луѓето</p>	
Активност	1. Правење кукли од чорапи	2. Колку чорапи се потребни да се измери мојата висина
Опис на активноста	<p>Заедно со детето одберете чорапи од кои ќе направите кукла. Дозволете на детето да ги користи материјалите за сечење и заедно одберете кое видео ќе го одберете во однос на каква кукла ќе направите.</p>	<p>Наполнете корпа со чорапи и кажете му на детето да легне на земја додека ги редете чорапите до нив еден чорап врз друг за да ја измерете неговата должина. Потоа заедно со детето бројте колку чорапи беа потребни за да ја измерат должината на телото на детето.</p>
Потребни материјали	Ножици, стари чорапи, лепак, конец, игла (во зависност која кукла ќе одберете да ја направите)	Различни чорапи
Прикачување на слика, линк, или видео		



Стандард:	Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите Детето може да ги забележи и почитува различностите и сличностите кај луѓето	
Активност	1. Правење кукли од чорапи	2. Декорирање на чорапи
Опис на активноста	Заедно со детето одберете чорапи од кои ќе направите кукла. Дозволете на детето да ги користи материјалите за сечење и заедно одберете кое видео ќе го одберете во однос на каква кукла ќе направите.	Заеднички одберете чорапи кои заеднички со вашето дете ќе ги декорирате
Потребни материјали	Ножици, стари чорапи, лепак, конец, игла (во зависност која кукла ќе одберете да ја направите)	Чорапи и иразлични додатоци за украсување (стегачи, пуфли, панделки, или што имате дома)
Прикачување на слика, линк, или видео	<a href="https://www.youtube.com/watch?v=rLIQVWtuRcQ">https://www.youtube.com/watch?v=rLIQVWtuRcQ</a>	



Стандард:	Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите Детето може да ги забележи и почитува разликите и сличностите кај луѓето	
Активност	1. Декорација на картонски чорапи со геометриски фигури	2. Правење чорапи од тесто или пластелин
Опис на активноста	Задно со детето исечете од картон фигури во форма на чорапи, потоа исечете различни геометриски фигури кои детето ќе ги бои и ќе ги украсува чорапите.	Одберете материјал дали тесто од брашно или ако имате пластелин и од него правите чорапи.
Потребни материјали	Картони, Харија, ножички, лепак, боички	Тесто од брашно и вода или пластелин
Прикачување на слика, линк, или видео		

Возрасна група: 2-3 години

Стандард:	Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите
-----------	---



Активност	Наоѓање на парот	Правење чорапи од тесто или пластелин
Опис на активността	Разделете го парот чорапи во две кутии или корпи и дадете му задача на детето да го најде парот на чорапата и потоа заеднички со Ваша помош преклопете ги чорапите.	Одберете материјал дали тесто од брашно или ако имате пластелин и од него правите чорапи.
Потребни материјали	Различни чорапи	Тесто од брашно и вода или пластелин
Прикачување на слика, линк, или видео	 <p><b>TODDLER PLAY</b> a DIY sock matching game</p>	

Возрасна група: 0-2 години

Стандард:	Детето може да научи нови работи и да стекне нови искуства Детето може да воспостави контрола на движењата на дланките и прстите	
Активност	Ставање чорапи во кутија	Полнети чорапи
Опис на активността	Во кутијата направете отвор во кој Вашето дете ќе ги става еден по еден чорапите. Отакако ќе ги стави сите чорапи, се празни кутијата и се	Наполнете чорапи со ориз и добро врзете ги. Дадете му ги на детето да игра со нив. Потоа покажете му да прави масажа на рацете со нив.



	<p>повторува постапката се додека на детето му е интересно. При ставањето на чорапите се користи зборот чорапи, бојата на чорапот, на кого му припаѓа и.т.н. Пр. Црвен е чорапот? На мама е , на бато е....</p>	<p>Покаѓете му дека со масажата треба да се релаксира.</p>
Потребни материјали	Различни чорапи, кутија од чевли	Чорапи, ориз
Прикачување на слика, линк, или видео		

